

Електронско плаќање на административна такса од страна на студентите преку

*** iKNOW системот**

(за студенти запишани на прв и втор циклус на студии од учебната 2012/13 и натаму) и

***eНАПСИС системот (за студенти кои не се дел од iKnow)**

КОРИСНИЧКО УПАТСТВО

Користење на делот од iKnow системот за работа со таксени марки

Постојат два начини за електронска наплата на таксена марка – од мобилен телефон (со праќање на СМС порака или преку користење на апликација за паметни телефони) или со користење на веб интерфејсот на електронскиот наплатен систем eНАПСИС.

Плаќање од мобилен телефон

Студентот кој сака да плати таксена марка преку својот мобилен телефон, потребно е да испрати СМС порака на бројот **144 166**. Пораката има строго дефинирани формат и содржина и тоа **ТМ <име> <презиме> <сума>**.

Доколку испратената порака не го задоволува предефинираниот формат, истата нема да се обработи и наплатата нема да биде реализирана. Доколку уплатата била успешна, студентот добива СМС порака во која ќе биде приложен и трансакцискиот број. **Овој трансакциски број студентот треба да го сочува и да го внесе во iKnow системот** како што ќе биде објаснето понатаму во упатството.

Плаќање преку веб порталот eНАПСИС

Постои можност наплатата да се изврши и со пополнување на едноставна веб форма достапна на линкот <http://www.e-plakanje.gov.mk/>, при што износот повторно се наплаќа преку мобилниот оператор на студентот. Студентот го внесува бројот на својот мобилен телефон и **секоја успешна наплата на административната такса ја печати и ја приложува заедно со другите документи во студентската служба.**

Користење на уплатените таксени марки во iKnow системот

1. Користење на таксените марки за запишување на семестри

Во табот **Запишани семестри** од менито на студентот има табеларен преглед на претходно запишаните семестри (кај бруцошите нема претходно запишани семестри). Во табелата се прикажани информациите за запишаните семестри (семестар, насока, квота, сума, таксени марки, потписи, статус и дали е заверен).

#	Семестар	Насока	Квота	Забелешка	Студ.Ком.	Сума	Платено	Ц.Кр	Тип	Док.	Таксени	Потписи	Статус	Зав.
1	Зимски(2012/2013)	ТМЕ(2011)	Државна Квота-Редовен(2010)			4.920,00		205,00	Ред.	0,00	0/5	валиден	Не	

При запишување на нов семестар, откако ќе се изберат соодветните параметри, на копчето „Внеси“ се запишува следниот семестар и тој се појавува во табелата на запишани семестри. Со клик на износот (иницијално 0,00) во полето „Таксени“, во редот за тој семестар, се отвора прозорче во кое може да се внесуваат трансакциските броеви добиени со повратниот СМС при електронската уплата на таксени марки за уписот на тој семестар. Процедурата може да се повтори, т.е. може да се внесат повеќе таксени марки за иста намена (пр. 2 x 50 ден. наместо 100 ден).

Таксени марки за Зимски(2011/2012)

СМС код

Износ

Внеси

- Не се пронајдени записи -

Таксени марки за Зимски(2011/2012)

СМС код

Износ

Внеси

Информација

i

СМС кодот успешно е внесен. Откако ќе се валидира, ќе биде додаден во сумата за таксени марки.

Ок

Трансакциските броеви не се валидираат веднаш и сумата извесно време ќе остане 0,00, се додека не помине валидација - кога внесува студент, процесот за

валидација се повторува на секој час.

Таксени марки за Зимски(2011/2012)

СМС код Износ

#	Смс код	Износ	Тип	Статус	Опис
1	1841531402	10,00	СМС код	Непроверена	

Подоцна, откако iKnow системот ќе се синхронизира со системот за електронска наплата на таксени марки, внесените таксени марки ќе бидат валидирани и поништени, а сумата ќе биде ажурирана, доколку трансакциските кодови се точни.

Изберете семестар: Информатика и компјутерско Државна Квота-Редовен (20) Редовен Внеси Список

#	Семестар	Насока	Квота	Забелешка	Студ.Ком.	Сума	Платено	Ц.Кр	Тип	Док.	Таксени	Потписи	Статус	Зав.
1	Зимски(2012/2013)	ИКИ(2011)	Државна Квота-Редовен(2010)			6.252,50	6.150,00	205,00	Ред.	0/5	100,00	0/5	валиден	Не
2	Летен(2011/2012)	ИКИ(2011)	Државна Квота-Редовен(2010)			5.945,00	6.150,00	205,00	Ред.	0/5	100,00	4/5	валиден	25.06.2012
3	Зимски(2011/2012)	ИКИ(2011)	Државна Квота-Редовен(2010)			5.945,00	6.150,00	205,00	Ред.	0/5	50,00	4/5	валиден	25.06.2012

Таксени марки за Зимски(2012/2013)

Тип Смс Уплата

СМС код Износ

#	Смс код	Износ	Тип	Статус	Опис
1	1443292042	100,00	СМС код	Прифатена	Успешна наплата

Доколку биле внесени погрешни трансакциски броеви, после синхронизацијата системот информира за настанатата грешка со порака на оваа страна, односно сумата во полето „Таксени“ е обоена во црвено.

Предмети Пријави Испити Курсеви Дипломска Плаќања на семестри Трансакции Емаил порака Документи

Изберете семестар: Студии за примена на е-техн Државна Квота-Редовен (20) Редовен Внеси Список

#	Семестар	Насока	Квота	Забелешка	Студ.Ком.	Сума	Платено	Ц.Кр	Тип	Док.	Таксени	Потписи	Статус	Зав.
1	Зимски(2012/2013)	ПЕТ(2011)	Државна Квота-Редовен(2010)			6.150,00	6.150,00	205,00	Ред.	0/5	0,00	0/5	валиден	Не
2	Летен(2011/2012)	ПЕТ(2011)	Државна Квота-Редовен(2010)			6.150,00	6.150,00	205,00	Ред.	0/5	0,00	5/5	валиден	28.06.2012
3	Зимски(2011/2012)	ПЕТ(2011)	Државна Квота-Редовен(2010)			6.150,00	6.150,00	205,00	Ред.	0/5	0,00	5/5	валиден	28.06.2012

Таксени марки за Зимски(2012/2013)

Тип СМС Уплата

СМС код Износ

#	Смс код	Износ	Тип	Статус	Опис
1	123456789	10,00	СМС код	Одбиена	Кодот не постои

2. Користење на таксените марки за пријавување на испити

Во табот **Пријави** студентот врши електронско пријавување на испити за некои од запишаните предмети во актуелно отворената сесија. Студентите можат да пријавуваат испити во точно определен период, дефиниран од факултетскиот администратор во полињата **Пријави од** и **Пријави до** за актуелната сесија. Во табела се прикажуваат сите предмети кои студентот ги слушал и може да ги пријави. Предметите кои студентот сака да ги пријави во актуелната сесија ги означува во полето „**Пријави**“ и од паѓачкото мени со понудени професори во полето „**Наставник**“ го избира оној кај кој го слушал предметот. Со кликање на копчето „**Пријави**“ одбраните предмети се пријавуваат за полагање во актуелната сесија.

Подолу, во друга табела, се прикажуваат сите пријавени предмети за сесијата. Во првата колона е означен серискиот број кој задолжително се впишува на хартиената пријава која физички треба да се достави до Студентската служба. Во колоната „**Таксени**“, со кликање на одреден предмет се пријавуваат таксените марки уплатени за пријавување на испитот. Процедурата за внесување на трансакциските броеви, како и процесот на валидација на истите се идентични како оние за запишување на семестар

Есенски рок 2012 Сите сесии

Испити за пријавување:

#	Предмет	Заверена	Датум	Наставник	Пријави
1	Физика	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Изберете професор	<input type="checkbox"/>
2	Хемија	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Изберете професор	<input type="checkbox"/>
3	Математика	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Изберете професор	<input type="checkbox"/>

Пријавени испити:

#	Сериски број	Предмет	Заверена	Таксени	Датум	Наставник
1	121155	Хемија	Да	0,00	28.10.2012	Благоја Јордановски
2	121154	Физика	Да	0,00	28.10.2012	Гордана Апостоловска

Серискиот број на електронската пријава задолжително треба да се впише на хартиената пријава која студентот ќе ја поднесе физички.

2013 (Зимска) Прва испитна сесија Сите сесии

Испити за пријавување:

Нема повеќе испити за пријавување.

Пријави

Пријавени испити:

#	Сериски број	Предмет	Заверена	Таксени	Датум	Наставник
1	142218	Статистичка обработка на податоци	Не	50,00	25.12.2012	Билјана Начевска Настовска
2	130608	Препознавање на облици	Не	0,00	19.12.2012	Дејан Ѓорѓевиќ
3	130607	Вештачка интелигенција	Не	0,00	19.12.2012	Андреа Кулаков
4	130606	Дистрибуирани компјутерски системи	Не	0,00	19.12.2012	Владимир Трајковиќ
5	130605	Машинска интелигенција и учење	Не	0,00	19.12.2012	Љупчо Коцарев
6	130604	Теорија на програмирање	Не	0,00	19.12.2012	Боро Јакимовски

Предмети Пријави Испити Курсеви Дипломска Плаќања на семестри Трансакции Емаил порака Документи

Јунска 2012 Сите сесии

Испити за пријавување:

#	Предмет	Заверена	Датум	Наставник	Пријави
1	Формални јазици	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Изберете професор	<input type="checkbox"/>
2	Интернет програмирање	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Изберете професор	<input type="checkbox"/>
3	Логички кола и дискретни автомати	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Изберете професор	<input type="checkbox"/>
4	Линеарни трансформации	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Изберете професор	<input type="checkbox"/>
5	Алгоритми и структури на податоци	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Изберете професор	<input type="checkbox"/>

Пријави

Пријавени испити:

#	Сериски број	Предмет	Заверена	Таксени	Датум	Наставник
1	109370	Англиски јазик	Не	50,00	22.05.2012	Розита Петринска
2	109369	Математика 2	Да	50,00	22.05.2012	Верица Бакева
3	109368	Објектно ориентирано програмирање	Да	50,00	22.05.2012	Ивица Димитровски
4	109367	Основи на електротехника 2	Да	50,00	22.05.2012	Коста Митрески
5	109366	Физика 2	Да	50,00	22.05.2012	Ласко Баснарков
6	109365	Англиски јазик	Не	50,00	22.05.2012	Розита Петринска

Предмети Пријави Испити Курсеви Дипломска Плаќања на семестри Трансакции Емаил порака Документи

Јунска 2012 Сите сесии

Испити за пријавување:

#	Предмет	Заверена	Датум	Наставник	Пријави
1	ИТ системи за учење	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Изберете професор	<input type="checkbox"/>
2	Интерактивни апликации	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Изберете професор	<input type="checkbox"/>
3	Менаџмент и маркетинг (ФИНКИ)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Изберете професор	<input type="checkbox"/>
4	Податочни и компјутерски комуникации	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Изберете професор	<input type="checkbox"/>
5	Алгоритми и податочни структури	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Изберете професор	<input type="checkbox"/>

Пријави

Пријавени испити:

#	Сериски број	Предмет	Заверена	Таксени	Датум	Наставник
1	105286	Напреден развој на софтвер	Да	0,00	16.05.2012	Иван Чорбев
2	105285	Дискретна математика 2	Да	50,00	16.05.2012	Марија Михова
3	105284	Архитектура и организација на компјутери	Не	0,00	16.05.2012	Горан Велинов
4	105283	Бизнис и менаџмент системи	Не	0,00	16.05.2012	Горан Велинов
5	105282	Веб дизајн	Да	0,00	16.05.2012	Гоце Арменски